



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Гласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 13 ноември 1945
БЕОГРАД

БРОЈ 88

ГОД. I

Цената на овој број е 6. — дин. — Претплата за второто полугодие 1945 год. дин. 350. — Редакцијата: Бранкова бр. 20. — Телефон 28-838

841.

На основание чл. 2 на Одлуката од 30 ноември 1943 година за Врховното законодателно и извршно претставително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт во Југославија и на основание Резолуцијата од 10 август 1945 година за промена називот Антифашистко векје на народното ослободување на Југославија во Привремена народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија, а на предлог на Министерот за финансии, Претседателството на Привремената народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија донесуе

ЗАКОН

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРЕДВОЈНИТЕ ЗАДОЛЖЕНИЈА

Член 1

1) Задолженијата настанале во стари југословенски динари до 18 април 1941 година заклучно, во колку се неизмирени до влегуењето на снага на овој Закон, имаат да се пресметат по сразмера 10 (десет) стари југословенски динари равно 1 (еден) динар на Демократска Федеративна Југославија.

2) Во колку овие задолженија по причина на прописите донесени под окупацијата се претворени во соодветна окупациска валута, имаат да се пресметат во стари југословенски динар по курсот кој во 1941 година новчаниците на стариот југословенски динар се сменети за окупациски новчаници, па потоа да се пресметат по сразмера од предниот став.

3) Кај задолженијата при кои во времето од 18 април 1941 година до влегуењето на сила на Законот за курсевите за повлекување окупациските новчаници и за регулирање задолженијата за подручје на кое се навојга местото на плаќање, биле промени, се зема како задолжение настанало до 18 април 1941 година заклучно, најниско салдо во истото време.

Член 2

Со исклучение од прописите на првиот став на членот 1 од овој Закон, улозите на штеѓња по штедните книшки кои во време од 18 април 1941 година до ослободуењето несе поголеми со нови улагања ќе се пресметат:

а) Улозите до 20.000.— стари југословенски динари заклучно на следни начин:

Износите до 2.000.— стари југословенски динари заклучно по сразмерата два стари југословенски динари еднако еден динар на Демократска Федеративна Југославија;

Вишокот преку 2.000.— до 5.000.— стари југословенски динари заклучно по сразмера пет стари југословенски динари еднако еден динар на Демократска Федеративна Југославија;

Вишокот преку 5.000.— до 20.000.— стари југословенски динари заклучно по сразмера седум стари

југословенски динари еднако еден динар на Демократска Федеративна Југославија;

б) Улозите поголеми од 20.000.— стари југословенски динари по сразмерата од првиот став на членот 1 од овој Закон, и тоа целиот износ на улогот, со тоа да противвредноста во динари на Демократска Федеративна Југославија не може да биде помала од противвредноста на улогот од 20.000.— стари југословенски динари пресметан по претходната точка.

Член 3

1) Од предвојните посакуења пресметани по прописите на членот 1 и 2 од овој Закон несе вршат никакви одбитци.

2) Со оваа посакуење кај паричните заведенија може да се располага по прописите који ги издава сојузниот Министер за финансии.

Член 4

Повратните примања во стари југословенски динари кои произлегујат од судските одлуки или поравнуења заклучени пред судот по предметите на алиментација се сметат како да се одредени во ДФЈ динари во истиот износ. Овој износ може да биде изменет со споразум на странките или со судска одлука на сакање едната од заинтересованите странки.

Член 5

1) Пензијата која, по договор или судска одлука, службодаваецот ја плаќа на својот бивши службеник односно на членовите на неговата фамилија има да се пресмета на основание на средните принадлежности по прописите на Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-стопанските и частните претпријатија, частните институции и организации („Службен лист на Демократска федеративна Југославија“ бр. 24 од 21 април 1945 година) за онаа група во која спаѓа звањето кое тој службеник го имал во моментот на пензионисуењето.

2) Незадоволната странка може да се ползуе со прописот на членот 23 Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно стопанските и частните претпријатија, частните институции и организации.

Член 6

1) Задолженијата од основание на осигуруење животот имаат да се пресметат на основание износот на наменски имот добиен со валоризација по Законот за валоризација и со пресметка на посакуењата и задолженијата по овој Закон и Законот за курсевите за повлекување окупациските новчаници и за регулирање задолженијата, со тоа да се оние од нив кои одговарат на премните платени во време од 18 април 1941 година до влегуењето во сила на Законот за курсевите за повлекување окупациските новчаници и за регулирање задолженијата да се пресметат по курсот на замена окупациските пари во динари на Демократска Федеративна Југославија.

Кај пресметката наменскиот имот на сите осигурателни претпријатија има да се смета како една единствена наменска имот, така да задолженијата од основание на осигурување житотот се пресметат по истиот курс кај сите осигурателни претпријатија. Вишокот кај поедини осигурателни претпријатија ќе се употреби, и тоа без никакви накнади, на покривање мањкот кај останалите, преку Државната хипотекарна банка, како пресметно место.

2) Зајмовите по полиците за осигурување животот имаат да се пресметат по истата сразмера како и задолженија од основание на оние осигурувања на подлогата на кои тие зајмови се одобрени.

2) Поблиски одредби за извршување прописите на овој член ќе издате сојузниот Министер за финансии.

Член 7

1) Задолженијата на самосталниот пензиски фонд кој не постанал одделение односно орган на Средишното заведение за социјално осигурување спрема неговите членови односно членовите на фамилијата на овие, имаат да се пресметат по сразмера помеѓу износот на целокупниот чист имот на таков фонд добиен со валоризација по Законот за валоризација и со пресметка на неговите посакувања и задолженија по овој Закон и Законот за курсевите за повлекување окупациските новчаници и за регулирање задолженијата, според последната книжна вредност на таа имот пред влегување во сила на Законот за курсевите за повлекување окупациските новчаници и за регулирање задолженијата.

2) На истиот начин имаат да се пресметат и задолженијата на хуманите осигурателни институции спрема нивните членови.

3) Во колку по извршената валоризација и пресметката на неговите посакувања и задолженија приходите на еден пензиски фонд односно на една хумана осигурателна институција не би биле доволни за извршување задолженијата утврдени во првиот односно вториот став на овој член, таков пензиски фонд односно таква хумана осигурателна институција се должни да во рок од 3 месеци по влегувањето во сила на овој Закон известат затаво сојузниот Министерство за финансии, поднесувајќи му на одобрување образложен план за санација или ревизија висината на пензиите односно износите на задолженијата.

Член 8

Прописите на овој Закон нема да се применуваат на задолженијата на институциите од социјално осигурување спрема нивните осигураници односно нолзувачи, на задолженијата на државата спрема војните инвалиди и нивните фамилии, на платите и пензиите на државните службеници и на службениците на бившите самоуправни тела, односно на платите и пензиите на члестните службеници со исклучение оние на кои се односуваат прописите на членовите 5 и 7 на овој Закон, ниту на задолженијата кои произлегуваат од договорот за закуп жилишните и работните простории, а за чие регулирање се веќе донесени или ќе бидат донесени посебни прописи.

Член 9

Во случај да поедино претпријатие, кога во врска со сменувањето на окупациските пари сите делови на неговиот имот се пресметат воДФЈ динари по односните прописи, би постанало пасивно а не постои можност за покривање мањкот со валоризација по членот 4 за Законот за валоризација, е должно за тоа без одлагање, а најдоцна до 30 април 1946 година, да обавести земското Министерство за финансии, Земското Министерство за финансии, во согласност со сојузното Министерство за финансии, ќе донесе одлука за начин на санација или за ликвидација на такво претпријатие.

Член 10

Сите правни и физички лица, како и државни институции, кои се сметат оштетени со примена на

прописите на овој Закон можат своето оштетно сакање да го пријават во форма на војна штета во рок кој ќе одреди сојузниот Министер за финансии во согласност со Државната комисија за војна штета.

Член 11

Задолжно толкување и напатствија за извршување на овој Закон дава сојузниот Министер за финансии.

Член 12

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

27 октомври 1945 година

Београд

Претседателство

на Привремена народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија

Секретар,
Омер Глухић, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

842.

На основание чл. 2 и 19 на Законот за заштитување споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија пропишуам

П РА В И Л Н И К

ЗА НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРХОВНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУВАЊЕ И НАУЧНО ПРОУЧУВАЊЕ СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРА И ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Задача на Врховниот институт е:

1) да ја координира работата на заштитување во целата земја;

2) да ги сочува културните придобивки на нашите народи и природните реткости на нашите земји од уништување и нестручно раковање.

Член 2

Да би одговорил на поставените задачи Врховниот институт ги врши следните работи:

1) утврдуе типови упитници за податци на заштитувањето;

2) изработуе напатствија за приспособавање податоци во врска со спроведувањето прописите на заштитување и со вршење надзор;

3) утврдуе типови картони за водење картотеки на заштитувањето;

4) води картотека на објектите заштитени на основание чл. 1 на Законот за заштитување споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија;

5) води картотека на објекти кои се ставени под ограничувања со чл. 5 во врска со чл. 3 на Законот за заштитување;

6) води картотека на културно-историски, художествени и етнолошки објекти и природни реткости на територијата на Демократска Федеративна Југославија кои не се под заштитување, а претставуваат одредена научна, художествена или туристичка вредност;

7) води картотека на објекти од научен и художествен интерес кои се најдуат во странство а се дело на наши научници, художници или мајстори или настанале на нашиот етнички простор;

8) води збирка на отисци од садра, копии и снимки на заштитените објекти во земјата и објекти од научен и художествен интерес, кои се најдуат во

странство а се дело на наши научници, художници или мајстори или настанале на наш етнички простор;

9) донесуе одлуки за заштитуење во смисол на чл. 2 и 3 на Законот за заштитуење;

10) донесуе одлуки за заштитуење во врска со чл. 3 и 5 на Законот за заштитуење;

11) води евиденција за теренски научни испрашуења и ја координира теренската научна работа помеѓу федералните единици;

12) решуе по дозволите за теренската работа и научни ископуења на странски научници, сообразно на чл. 21 Правилникот за извршуење Законот за заштитуење споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија;

13) раководи со пропагандата на заштитуење и дава напатствија за нејзината организација и изводење;

14) дава согласност за извршуење реставраторските и конзерваторските работи на оние објекти кои не се најдуват во музеи и на нив слични институции. Со пословник ќе биде решено кој објекти ќе можат земските заведенија да ги реставрираат и конзервират без согласност на Врховниот институт;

15) води картотека на научните испрашуења на територијата на Демократска Федеративна Југославија по сорти и федерални единици;

16) води картотека на научни испрашуења на нашите научници и научни групи во странство;

17) организуе земски интернационални научни конгреси во врска со проблемите на заштитуење;

18) води сметка за начинот на управување со експроприации или земени надвижности во смисол на чл. 15 Законот за заштитуење;

19) ја контролира изработувањата репродукции на заштитените објекти кои се наменети за пазарите;

20) издава Годишник на заштитуењето и други публикации за кои смета да се потребни; и

21) сите останали работи кои се со постојеките законски одредби условени или ќе бидат со нови законски мерки доделени на Врховниот институт.

Член 3

Работата на Врховниот институт се организуе и изводи:

1) во совети:

а) Советот на стручници за друштвени науки и

б) Советот на стручници за природни науки;

2) во одбори; и

3) по лаборатории и работилници.

Член 4

По проблемите на заштитуењето кои се во врска со Законот за заштитуење, Правилникот за извршуење Законот за заштитуење и останалите одредби кои ќе се на основании наведениот Закон донесат. Советот дава образложен предлог на основание кого директорот на Врховниот институт донесуе одлука.

Член 5

Советот на стручниците за друштвени науки го сочинуат: член за историја, член за етнологија, член за археологија, член за историја на уметноста, член за архитектура, член за правни прашања и членови стручници на заинтересовани сојузни министерства.

Советот на стручници за природни науки го сочинуат: член за зоологија, член за ботаника, член за геологија и палеонтологија, член за минералологија и петрографија, член за географија, член за архитектура, член за правни прашања и членови стручници на заинтересовани сојузни министерства.

Член 6

Персоналот на Врховниот институт се дели на: стручен, административен, технички и помокјен.

Стручниот персонал го чинат: директор, членови на советите на стручниците, стручни референти и асистенти.

Административниот персонал го чинат: писари, званичници, дактилографи.

Техничкиот персонал го чинат: препаратори, реставратори, кописти на фрески, фотографии, стручни мајстори и стручни работници.

Помокјниот персонал го чинат: служители.

Член 7

Персоналот на Врховниот институт го поставуе Министерот за просвета на сојузната влада.

За директора на Врховниот институт може да се постави лице кое со својата научна работа нарочно се истакнало во проблемите на заштитуење.

За членови на Советите на стручници можат да бидат поставени оние лица кои со научна работа нарочно се истакнале во соодветната струка.

За стручни референти можат да бидат поставени оние лица кои имаат факултетска спрема на соодветната струка, а се истакнале со својата работа во својата струка.

За асистенти можат да бидат поставени лица со факултетска спрема на соодветната струка.

Писарите мораат да имаат свршена средна школа.

Званичниците и дактилографите мораат да имаат завршено седмогодишно школуење.

Техничкиот персонал мора да има соодветни стручни квалификации.

Член 8

Асистентите и техничкиот персонал се бираат со конкурс.

Член 9

Министерот за просвета на сојузната влада може на членовите на Советите на стручници да одреди специјална награда.

Член 10

Организацијата на работата на Врховниот институт ја пропишуе со Пословник директорот на Врховниот институт уз одобруење на Министерот за просвета на сојузната влада.

Член 11

Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

7 ноември 1945 година

Београд

Министер за просвета,
Влад. Рибникар, с. р.

843.

На основание чл. 19 на Законот за заштитуење споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија пропишуам

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТУЕЊЕ СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРА И ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Под недвижни односно движни културно-историски, етнографски и художествени споменици во смисол чл. 1 на Законот за заштитуење споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија, можат да се сметаат објектите како што се:

1) преисториски населенија; 2) могили, тумулуси, гробници и гробови; 3) чесми, водоводи, бунари, купатила, амами, канализациони урегјаи; 4) падиња, мостови, мегјични камења; 5) саркофази, надгробни споменици, храмови, култни места; 6) рудници, рударски урегјаи; 7) населенија; 8) плоштади и пристаништа; 9) калиња, кастели, градови, опкопи, ендеци; 10) јавни и частни градежи, станишта и скривалишта; 11) архитектонски делови; 12) вајарски ра-

боти на сите техники; 13) сликарски работи на сите техники; 14) ракописни книги, повели, писма, записи, натписи, архивалии; 15) штампани книги, штампана графика, географски, геолошки и други карти, графикони, новчаници, марки; 16) ковано и ливено железо; 17) филигран и неговите сорти; 18) ковани пари, грбови, печати, значки, медали, ордени; 19) емаљ, срча, кристал; 20) војна, црквена, граѓанска и народна руба; 21) разни ткаенини; 22) тантели, везови; 23) работи во кожа; 24) кјерамика; 25) интарзии; 26) накит, амајлии; 27) дуборезни работи; 28) музички инструменти; 29) мобела; 30) занаетски прибор, занаетски работилници, научен прибор и лаборатории на научен и практичен смисал; 31) оружје и оружје; 32) садови; 33) збирки на предмети кои можат поединечно и да немаат научна историска, етнографска или уметничка вредност, а собрани преставуваат културен документ; и 34) предмети и места кои се врзани за каков историски, догаѓај или личност или се од нарочен естетски, научен, односно туристички значај.

Член 2

Под недвижни односно движни природни реткости на зоолошки, ботанички, геолошко-палеонтолошки, минералошко-петрографски и географски карактер во смисал чл. 1 на Законот за заштитување споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија можат да се сметаат објектите како што се:

- 1) пештери, пештерски накити, пештерски организми свет;
- 2) ретки и исклучително убави творевини на термоминерални води по бањи и рудишта;
- 3) ретки ерозивни и денудациони форми во рељеф;
- 4) делови на рудишта исклучително важни во научен и воспитен поглед;
- 5) поважни налазишта на фосил;
- 6) исклучително интересни извори и изворишта (потајници и др.);
- 7) лежишта на ретки минерали и карпи;
- 8) терени, предели, области;
- 9) делови на терени; мајдани, јаруги, вртачи, карпи, блокови и тн.;
- 10) ендемични и реликтни шуми, шибјаци, сувати, степи, водени базени и др.;
- 11) ретки шуми, шибјаци, сувати, степи, водени базени и др. од научен, просветен, стопански, културен, здравствен, естетски и останали гледишта;
- 12) примероци на органскиот свет;
- А) билни свет: дрвја, шибје, сувоземно, слатководно зељасто растение, морско растение на одредени сектори;
- а) ендемични и реликтни растенија;
- б) ретки растенија и
- в) важни растенија од научно, просветно, стопанско, здравствено, естетско и останали гледишта;
- Б) животински свет: кичмењаци и безкичмењаци;
- а) ендемични и реликтни животињи,
- б) ретки животињи и
- в) важни животињи од научно, просветно, стопанско, здравствено, естетско и останали гледишта.

Член 3

Покрај објектите наведени во чл. 1 и 2 на овој Правилник за културно-историски, етнографски и художествени споменици и природни реткости во смисал на чл. 1 на Законот за заштитување ќе се сметаат сите оние движни или недвижни предмети за кои земските заведенија или Врховниот институт ќе утврдат да се од значајно за наука или художественост.

Член 4

За извршување Одлуката за заштитување и сите мерки и ограничувања кои се предвидени со Законот за заштитување и уредбите, правилниците, напатствијата, наредбите, одлуките, расписите и др. кои се донесуваат на основани споменичниот Закон се грижат органите на заштитувањето.

Органи на заштитувањето се: а) контролни и б) стручни.

Член 5

Контролни органи на заштитувањето се: а) месните народните одбори, б) реонските народни одбори, в) околските народни одбори и г) окружните народни одбори.

Член 6

Должностите на контролните органи на заштитувањето ќе ги пропишат наредно надлежните земски власти споразумно со Врховниот институт и Земското заведение за заштитување.

До донесување на такви правилник контролните органи на заштитувањето се должни да соработуваат со стручните органи, да се одзивуваат на нивните барања, да ги спроведуваат нивните наредби, расписи, напатствија и др.

Член 7

Стручни органи на заштитувањето се.

а) Врховниот институт за заштитување и научно проучување спомениците на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија;

б) земските заведенија за заштитување спомениците на култура и земските заведенија за заштитување природните реткости;

в) оние научни институции кои надлежните земски власти според своите потреби и сојузните власти според општите потреби ќе ги овластат да се со заштитната служба бават.

Надлежноста на овие институции на заштитувањето и нивниот однос спроти матичните институции на земските заведенија, односно Врховниот институт, ќе ја утврди со Правилник надлежниот министер за просвета на земската влада односно Министерот за просвета на сојузната влада.

Член 8

Министрите за просвета на земските влади се задолжителни, во рок од три месеци од обнародувањето овој Правилник, да формираат во цел на спроведување заштитувањето на територијата на својата единица, како земски заведенија за заштитување спомениците на култура, така и земски заведенија за заштитување природните реткости.

Вокругу формирањето на овие институции третино е невозможно, било од кои разлози, надлежните министри се должни да ги овластат соодветните научни институции (академии, музеи, институти, универзитети и др.) да можат да ја вршат службата на заштитувањето предвидено со Законот за заштитување и со овој Правилник.

Член 9

Предлогот за прогласување својството на заштитување над одредената недвижност, односно движноста, на културно-историски, етнографски и художествен карактер или на природни реткости го покренува Земското заведение за заштитување спомениците на култура, односно Земското заведение за заштитување природните реткости.

Член 10

Во смисол чл. 3 став 4 на Законот за заштитување споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија надлежните народни судови на барање на надлежното земско заведение за заштитување ќе ги забележат во земјините книги теретите кои произлегуваат од одредбите на чл. 4 и 5 на Законот за заштитување.

Член 11

Одлуката за заштитување има да се достави на сопственикот, односно управителот, односно кураторот и останалите лица кои имаат ма какви права на земјиштето на кое заштитениот објект се наоѓа.

Член 12

Ако сопственикот, односно држателот, односно управителот, односно старателот смета со одлуката за споменичко својство — заштитување — да е по својот имот оштетен и да ограничувањата кои од неја произлегуваат претат да ја смалат или понишат стопанската вредност и ползувателност на неговиот

имот, може во смисол на чл. 3 ст. 4 на Законот за заштитување да поднесе молба за нејзиното укинување до Министерството за просвета на сојузната влада.

Сопствениците имаат исто така право да бараат накнадување за сите оние штети кои во нивното стопанско располагање со заштитениот имот могле да настанат поради ограничувањето на заштитувањето. По сите овие сакања решуе Врховниот институт.

Член 13

Земското заведение за заштитување при составување предлози за даночно олеснување на заштитениот објект во смисол на чл. 14 на Законот за заштитување, ќе се раководи со можноста на понатакашното економско ползување на објектот. Вокруг својството на заштитувањето е такво да условуе и одредени ограничувања во раковањето со објектот кои можат да утичат на капацитетот на неговото стопанско ползување, земските заведенија за заштитување, водејќи сметка во сразмер на смалување стопанската ползувателност, ќе предложат и сразмерно даночно олеснување.

Член 14

Институциите за заштитување можат да предложат поставување на старател-законски управител над заштитениот објект.

Член 15

Земските заведенија за заштитување се задолжителни да на заштитениот објект, или покрај него на погодено место, стават објава која ќе го утврдуе и неговото својство на заштитување и сите ограничувања кои во врска со него постојат на заштитениот објект.

Член 16

Дозволи од чл. 4 на Законот за заштитување ќе даваат земските заведенија за заштитување кога ќе добијат од Врховниот институт мислење за тој предмет.

Член 17

Научните групи и поединци кои сакаат да вршат научни теренски испрашувања на територијата надвор од својата федерална единица ќе поднесуваат пријави на овие работи до Врховниот институт. По овие пријави Врховниот институт ќе донесе одлуки на основание добиеното мислење на надлежното земско заведение за заштитување или на друга овластена заштитна институција на дотичната федерална единица.

Член 18

Земските заведенија и Врховниот институт се овластени да ја контролираат изработувачката на репродукции на заштитените објекти кои се наменети за пазариште.

Член 19

Врховниот институт за заштитување и земските заведенија за заштитување се овластени, според потребата, а во цел на оспособување стручен кадар за спроведување заштитување, да основаат специјални курсеви.

Член 20

Земските заведенија за заштитување и институции од чл. 7 точ. в) на овој Правилник се должни да ја целокупната организација на својето работење координираат со напатствијата на Врховниот институт во цел на еднообразност на методите на работењето.

Член 21

Странски научни работници, групи и институции не можат да вршат теренски научни испрашувања на територијата на Демократска Федеративна Југославија без специјална дозвола на Врховниот институт за заштитување. Во дозволите нарочно мора да се назначат кои објекти односно терени можат да ги испрашуваат и какви работи можат на нив да вршат и точно да се наведат задолженијата кои им се поставени.

Оваа дозвола Врховниот институт ќе ја даде по предходно сослушување на надлежното земско заведение за заштитување за чија територија дозволата се дава.

Член 22

Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

7 ноември 1945 година

Београд

Министер за просвета,
Влад. Рибникар, с. р.

844.

На основание чл. 7 точка б) на Законот за удружувања, зборови и други јавни скупови, а како се исполнети условите од чл. 3 и 6 Законот, по прашањето за одобрување обновувањето на работата на Социјалистичка партија на Југославија, сојузното Министерство за внатрешни работи донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОБНОВУВАЊЕТО НА РАБОТАТА (НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобруе, според поднесената временска Програма и Статут, обновувањето на работата на Социјалистичка партија на Југославија, со право на дејност на подручјето на Демократска Федеративна Југославија.

Овоа Решение да се достави на Милорад Белић, во Београд, како на прв потпишан на пријавата, на земските министерства за внатрешни работи и на „Службениот лист“.

Такса од динари 30 во таксени марки за овоа Решение утисната е и прописно поништена на пријавата.

Уз овоа Решение да се достави на Милорад Белић по еден примерок на времената Програма и статут на странката, со тоа да бидат снабдени со клаузула на одобрувањето.

Бр. 5415

7 ноември 1945 година

Београд

Министер за внатрешни работи,
Влада Зечевић, с. р.

845.

На основание членот 2 на Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стоката, во врска со чл. 11 Решението на Стопанскиот совет за одредување предметите кои спаѓаат под планска распределба и потрошувачка и точката 10 Решението на сојузното Министерство за трговија и снабдување бр. 467 од 9 јуни 1945 година, како и пред вид на настаналата можност, доносујам

РЕШЕНИЕ ЗА ПУСТАЊЕ КОЛОМАСТ ВО СЛОБODНА ПРОДАВАЧКА

Се пушта во слободна продавачка коломаст со следни услови:

1) фабриките и работилниците ќе произведат коломаст во количества кои потрошувачката и пазариштето сакаат;

2) фабриките и работилниците на коломаст ќе продават коломаст по одредените цени во неограничени количества без никаква дозвола;

3) фабриките и работилниците на коломаст се должни, најдалеку до 10 во месецот, да достават извештај за миналиот месец на Министерството за индустрија на онаа земска влада на чија територија се навогја. Во извештајите мораа да биде наведено: кои количества се произведени, а кои продадени и за која федерална единица;

4) земските министерства за индустрија се должни овие извештаји од точката 3 на оваа Решение да ги уведат во своја евиденција и на основание на нив да направат глобални извештај, кој до крајот на месецот ќе го достават на Изваиредната управа за снабдување при сојузното Министерство за трговија и снабдување.

Оваа Решение влегуе во сила со денот на објавување во „Службениот лист“.

Бр. 13809

6 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

846.

Да би се спровеле еднообразни книжења на сметките „Трошкови на вештачко сушена царевка“ за кое е збор во член 3 Уредбата за цени на царевка во зрно и клас во економска 1945/46 година, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — дава

НАПАТСТВИЕ

**ЗА КНИЖЕЊА НА СМЕТКАТА „ТРОШКОВИ НА ВЕШТАЧКО СУШЕНАТА ЦАРЕВКА“ ПРЕДВИДЕ-
НА ВО ЧЛЕН 3 УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИ НА ЦАРЕВ-
КА ВО ЗРНО И КЛАС ВО ЕКОНОМСКА 1945/46
ГОДИНА**

На сметката „Трошкови за сушење царевка“ ќе ги книжат претпријатијата кои се бават со промет на житарици следните ставки:

1) на страната долгуе:

а) куповната вредност на сировата царевка која ќе се подвргне на вештачко сушење,
б) сите трошкови околу сушењето (работна-
та сила, огрев, закуп на сушарата итн.).

2) на страната побаруе:

а) нето продавачна вредност на вештачко сушената царевка од Дин. 220,— за 100 кг.

б) за секои продадени 100 кг. царевка во зрно по Дин. 20.— без обзир да ли е продадена како вештачко или природно сушена или сурова царевка во зрно.

Бр. 10980/919

29 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

847.

На основание на чл. 1 Уредбата за регулирање цени сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — донесе

ДОПОЛНУЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО

**ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ЖИВО-
ТИНСКИ ВЛАКНА БРОЈ 8073/656 ОД 1 ОКТОМВРИ
1945 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ“ БР. 79)**

Член 1

Се определуат откупни цени на отпатци на волна од кјурчиско-крзнарски претпријатија (без кожна)

динари 15 до 30,— по кг. според квалитетот

Овие цени се разбират франко утоварна станица, за стока пресована во бали или спакуена во вреќи на купујачот нето тежина.

Член 2

Оваа Дополнување влегуе во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 10979/918

29 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

848.

На предлог Заведението за ванредни набавки при Управата за надворешна трговија, да се определат цени на намирниците кои УНРРА испорачуе на Југославија, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИР-
НИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА**

Во врска Напатствието на Министерство за трговија и снабдување за определување цени и пресметане стоката испорачана преку МЛ и УНРРА, се определуат на следните намирници овие цени:

	Франко палуба на бродот, истоварна д-чка Јадранско или Црно Море:	Франко станица на големо-продавачот набавна цена:	Франко складиште на големо-продавачот комисионарска цена:
Д и н а р и			
Н 96 Конзервирана риба „Вал-вита“	36.—	37.60	38.92 кгр.
Н 97 Конзервирана риба „Грифинс-банд“	36.—	37.60	38.92 кгр.

По прописот на чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдување од 6 август 1945 година цените назначени во последниот столбец, прописани како цени франко складиштето на големо-продавачот, важат во продавачка на големо на подручјето на цела држава и ни во кој случај не смејат да бидат пречекорени.

Сите порано одредени цени за стока на оваа врста, без обзир кој ги прописал, се стават ван сила.

Цените назначени во вториот столбец се сметат франко станица на големо-продавачот, а разлика помеѓу цените од столбецот втори и столбецот трети представуе комисионарска маржа на големо-продавачот.

Цените во продавачка на малку, по прописот на чл. 9 Напатствието за определување цени и пресметане стоката, се определуат на тој начин, што на цените од третиот столбец на оваа Решение ќе се додават сите уобичаени и редовни набавни трошкови од складиштето на големо-продавачот до дукјанот на мало-продавачот и на тој собир маржа бруто заработујачка на мало-продавачот.

Бруто заработујачка на мало-продавачот за намирници именуени во оваа Решение се одредуат на 12%.

Поблиски одредби за постапка која зборуе за набавни цени во продавачка на големо и малку се обванати со чл. 4 и понатакашни прописи на Напат-

ствието за определување цени и пресметање стоката испорачана преку МЛ и УНРРА.

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 9585/796

10 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

849.

На предлог Заведението за ванредни набавки при Управата за надворешна трговија, да се определат цени на намирниците кои УНРРА испорачуе на Југославија, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — доносуе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска напатствието на Министерството за трговија и снабдување за определување цени и пресметање стоката испорачана преку МЛ и УНРРА, се определуат на следните намирници овие цени

	Франко палуба на бродот, истоварна лука Јадранско или Црно Море:	Франко станица на големо-продавачот, набавна цена:	Франко складиште на големопродавачот комисионарска про-дана цена:
	Д и н а р и		
Н 62 Конзервирана харинга во слана вода „Пилхард“	36.—	37.60	38.92 кг
Н 63 Конзервирана риба „Си-лект“ за подгревање	36.—	37.60	38.92 кг

По прописот на чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдување од 6 август 1945 година цените назначени во последниот столбец, прописани како цени франко складиштето на големопродавачот, важат во продавачка на големо на подручјето на цела држава и ни во кој случај не смејат да бидат пречекорени.

Сите порано одредени цени за стока на оваа врска, без обзир кој ги прописал, се стават ван сила.

Цените назначени во вториот столбец се сметат франко станица на големопродавачот, а разлика помеѓу цените од столбецот втори и столбецот треќи представуе комисионарска маржа на големопродавачот.

Цените во продавачка на малку, по прописот на чл. 9 Напатствието за определување цени и пресметање стоката, се определуат на тој начин, што на цените од треќиот столбец на оваа Решение ќе се додават сите уобичаени и редовни набавни трошоци од складиштето на големопродавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир маржа бруто заработујачка на малопродавачот.

Бруто заработујачка на малопродавачот за намирници именуени во оваа Решение се одредуат на 12%.

Поблиски одредби за постапка која зборуе за набавни цени во продавачка на големо и малку се обванати со чл. 4 и понатакашни прописи на Напат-

ствието за определување цени и пресметање стоката испорачана преку МЛ и УНРРА.

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 7153/581

10 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

850.

На предлог Заведението за ванредни набавки при Управата за надворешна трговија, да се определат цени на намирниците кои УНРРА испорачуе на Југославија, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — доносуе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска напатствието на Министерството за трговија и снабдување за определување цени и пресметање стоката испорачана преку МЛ и УНРРА, се определуат на следните намирници овие цени

	Франко палуба на бродот, истоварна лука Јадранско или Црно Море:	Франко станица на големо-продавачот, набавна цена:	Франко складиште на големопродавачот комисионарска про-дана цена:
	Д и н а р и		
	кг.	кг.	кг.
Н 83 Конзер. риба »Осеап haring«	36.—	37,60	38,92
Н 84 »Rio del Mar«	36.—	37,60	38,92
Н 85 »Rio del Mar“ во сос од парадајз	40.—	41,60	43,05
Н 86 »Rio del Mar«	36.—	37,60	38,92
Н 87 »Life Saver«	36.—	37,60	38,92
Н 88 »Suncet«	36.—	37,60	38,92
Н 89 »Portola«	36.—	37,60	38,92
Н 90 »Sputh Pacific«	36.—	37,60	38,92
Н 91 »Eatwell«	36.—	37,60	38,92
Н 92 »Avalon«	36.—	37,60	38,92
Н 93 »Eatvell«	36.—	37,60	38,92
Н 94 »Cordova«	36.—	37,60	38,92
Н 95 »Del Montz« во сос од парадајз	40.—	41,60	43,05

По прописот на чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдување од 6 август 1945 година цените назначени во последниот столбец, прописани како цени франко складиштето на големопродавачот, важат во продавачка на големо на подручјето на цела држава и ни во кој случај не смејат да бидат пречекорени.

Сите порано одредени цени за стока од оваа врска, без обзир кој ги прописал, се стават ван сила.

Цените назначени во вториот столбец се сметат франко станица на големопродавачот, а разлика помеѓу цените на столбецот втори и столбецот треќи представуе комисионарска маржа на големопродавачот.

Цените во продавачка на малку, по прописот на чл. 9 Напатствието за определување цени и пресметање стоката, се определуат на тој начин, што на цените од треќиот столбец на оваа Решение ќе се додават сите уобичаени и редовни набавни трошоци од складиштето на големопродавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир маржа бруто заработујачка на малопродавачот.

Бруто заработујачка на малопродавачот за намирници именуени во оваа Решение се одредуваат на 12%.

Поблиски одредби за постапка која зборува за набавните цени во продавачка на големо и малку се обвнати со чл. 4 и понатакашните прописи на Напатствието за определување цени и пресметане стоката испорачана преку МЛ и УНРРА.

Оваа Решение влегува во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 9329/735
10 октомври 1945 година
Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровић, с. р.

ЗАБРАНА ЗА РАСТУРУЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА БРОЈОТ 1596 НА НЕДЕЛНИОТ ЛИСТ »SUNDAY PICTORIAL«

Сходно на чл. 16 Законот за штампа се забранува растурување во Југославија бројот 1596 на неделниот лист »Sunday Pictorial« од 14 октомври 1945 поради лажно и неистинско прикажување ситуацијата во Југославија со тврдење да „Ни Михајловић не слегол од позорницата. Тој уште се одупира на сите покушаи на опколување и борбата е во течение на околу 50 км од столицата“.

Бр. 2023
8 ноември 1945 година
Београд

Министер за информации,
Сава Н. Косановић, с. р.

СЛУЖБЕНИ САОПШТЕНИЈА НА СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА ЦЕНИ ИЗЛЕГУЈАТ ОД 15 НОЕМВРИ 1945 ГОДИНА

Како засебно издање на „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“ ќе почнат од 15 ноември 1945 година да излегуваат „Службени саопштенија на Сојузниот уред за цени“ во који ќе се објавуваат сите прописи за цените кое ги донесува Привредниот совет на Демократска Федеративна Југославија и Сојузниот Уред за цени. По потреба во „Службените саопштенија на Сојузниот Уред за цени“ ќе се објавуваат коментари и напатствија за извршување на решенијата за цените како и други написи из областа на политиката на цените.

Сите прописи за цените добијат задолжителна снага кога ќе се обнародуваат во „Службените саопштенија на Сојузниот Уред за цени“ како во засебно издање на „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

„Службените саопштенија на Сојузниот Уред за цени“ ќе излегуваат секој четврток на латиница.

Претплата на „Службените саопштенија“ до крајот на оваа 1945 година изнесува 40.— динари. За цела идукја 1946 година стаје 250.— динари. Во поединачна продавачка на „Службените саопштенија“ цената ќе биде 2.— динара од штампаниот табак.

Сите претплатници треба одмах да ја достават претплата на чековна сметка број 62-324 со назначењето на име што се парите пуштаат и точна адреса.

РЕДАКЦИЈА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА“

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

о д л у ч у ј е

за осведочените геројски дела на бојното поле, за геројско држење пред непријателот, за големите заслуги во организување и раководење со народното востание и Народноослободителниот покрет до денешниот победоносен завршеток да се одликува

СО ОРДЕН НА НАРОДНИОТ ГЕРОЈ:

Александар Ранковић-Марко.

Бр. 261
6 јули 1945 година
Београд

Секретар,
М. Перуничић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

ИСПРАВКА

Во текстот на Задолжителното напатствие бр. 5 за применување Законот за избор народни посланици за Уставотворна скупштина бр. 882 од 19 октомври 1945 година, објавен во „Службениот лист“ бр. 81 од 23 октомври 1945 година, треба да се исправи датумот „24 октомври 1945 година“, така да место тоа стои „24 септември 1945 година“.

Бр. 945. — Од Министерството за конституанта, 9 ноември 1945 година.

СОДРЖАНИЕ:

	Страна
841. Закон за регулирање предвојните задолженија — — — — —	937
842. Правилник за надлежност и организација на Врховниот институт за заштитување и научно проучување споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија — — — — —	938
843. Правилник за извршување законот за заштитување споменици на култура и природни реткости на Демократска Федеративна Југославија — — — — —	939
844. Решение за одобрување на обновување работата на Социјалистичка партија на Југославија — — — — —	941
845. Решение за пуштање на коломаст во слободна продавачка — — — — —	941
846. Напатствие за книжување на сметката „Трошкови на вештачко сушена царевка“, предвидена во член 3 Уредбата за цени на царевка во зрно и клас во економската 1945/1946 година — — — — —	942
847. Дополнување Решението за определување откупните цени на животинските влакна бр. 8073/656 од 1 октомври 1945 година („Службен лист“ број 79) — — — — —	942
848. Решение за определување цени на животни намирници испорачани од УНРРА — — — — —	942
849. Решение за определување цени на животни намирници испорачани од УНРРА — — — — —	943
850. Решение за определување цени на животни намирници испорачани од УНРРА — — — — —	943